

### ОПИС НА ПЕЧАТАЧОТ

G20i е компактен термален инк-џет печатач, наменет за печатење податоци на кориснички производи на производствени линии.  
G20i користи картици со мастило Domino BK640 во процесот на печатење.  
Со G20i може да се управува со безжична тастатура преку USB, уред Android преку Bluetooth или компјутер поврзан преку USB приклучок.  
За дополнителни упатства, осврнете се на прирачникот за употреба на G20i достапен на: [www.DominoCaseCoding.com](http://www.DominoCaseCoding.com)

### СПЕЦИФИКАЦИИ

Должина:	107,5 mm (4,23")
Ширина:	74,5 mm (2,93")
Висина:	83 mm (3,27")
Тежина:	450 g
Напојување:	12 V, 5,0 A, 60 W
Максимална потрошувачка:	48 W
Опсег на температура:	+5 °C до +50 °C (+41 °F до +122 °F)
Опсег на влажност:	10 % до 90 % без кондензирање



### СОДРЖИНА НА ПАКУВАЊЕТО



### ЗАПОЧНУВАЊЕ СО ПЕЧАТЕЊЕ

Започнување со печатење со помош на безжична USB тастатура:



- Од Main мени (главното мени), со помош на копчињата со стрелки означете го **Операција**.
- Притиснете го копчето **Внеси**.
- Притиснете го копчето **Внеси** за да изберете **Start**.



### ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПЕЧАТЕЊЕ

Прекинување на печатење со помош на безжична USB тастатура:

- Од Main мени, со помош на копчињата со стрелки означете го **Operation**.
- Притиснете го копчето **Внеси**.
- Притиснете го копчето **Внеси** за да изберете **Stop**.



### СЕЦИФИКАЦИИ ЗА BLUETOOTH

Намерна фреквенција на предавателот:	2400-2483.5 MHz
Намерно пренесена максимална моќност:	2,75 mW
Вид антена	Интегрирана (неотстранлива)



### ИНСТАЛАЦИЈА НА КАРТРИЦИТЕ СО МАСТИЛО

- Отстранете го капачето од картициот со мастило.
- Вметнете го картициот со мастило во G20i.
- Затворете го јазичето.

### ПОСТАВУВАЊЕ НА BLUETOOTH

За да го контролирате печатачот со уред Android преку Bluetooth:



- Од Main мени, со помош на копчињата со стрелки означете го **Settings** и притиснете го копчето **Внеси**.
- Означете го **Bluetooth** и притиснете на копчето **Внеси**.
- Поставете го **Active** на **Enable**.



### КРЕИРАЈ ПОРАКА

За креирање порака со помош на безжичната USB тастатура:


- Од Main мени (главното мени), со помош на копчињата со стрелки означете го **Message** и притиснете го копчето **Внеси**.
- Притиснете го копчето **Внеси** за да изберете **Create new**.
- Со помош на копчињата со стрелки означете го **Normal font** или **Uppercase font** и притиснете го копчето **Внеси**.



### МОНТИРАЊЕ НА ХАРДВЕРОТ

Извршете процена на ризик во областа пред да го монтирате печатачот.  
Осигурете се дека кабелот за заземјување е поставен на антишок-стега и поврзан со соодветна точка за заземјување според локалните прописи.

- Печатач G20i
- Кабел за заземјување
- Антишок стега
- Кружна шипка
- Стега за основата



### ПОВРЗУВАЊЕ НА ТАСТАТУРАТА

- Внесете го USB-приемникот за тастатурата во приклучокот за USB на тастатурата.
- Вметнете 2 батерии AAA (вклучени) во тастатурата.
- Вклучете ја тастатурата.



### ПОВРЗУВАЊЕ НА НАПОЈУВАЊЕТО

**ВНИМАНИЕ:** Користете го доставениот адаптер за струја.

- Приклучете го адаптерот на приклучокот 12 VDC.
- Приклучете го адаптерот на напојувањето.



- Инсталирајте ја апликацијата Domino G20i на уред Android.
- Вклучете Bluetooth на уред Android.
- Отворете ја апликацијата за печатачот G20i.
- Изберете **Печатачи**.
- Изберете **Пребарувај**.
- Изберете го името на печатачот кога ќе се појави во листата со печатачи.
- Изберете **Поврзи**.



- Изберете го името на печатачот кога ќе се појави во листата со печатачи.
- Изберете **Поврзи**.

### ЗДРАВЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ

- Прочитајте го соодветниот лист за безбедносни информации пред складирање, ракување, транспортирање или употреба на картици со мастило.
- Исклучете го напојувањето пред да поврзвате жици.
- Осигурете се дека сите кабли се поставени безбедно на страна од подвижните компоненти на производната линија.
- Користете само бришачи што не испуштаат влакненца при чистење на млазниците на картициот.
- Чистете ги млазниците на картициот според инструкциите во прирачникот за производот достапен на: [www.DominoCaseCoding.com](http://www.DominoCaseCoding.com)
- Заштитете ги главите на печатачот од влијанија со правилно прилагодување или порамнување на страничните шини и водилките на производот.
- Не ги отворајте ги затворените компоненти на печатачот или главите на печатачот. Тие не содржат делови што може да ги сервисира корисникот.
- Носете соодветна заштитна опрема кога ракувате со G20i.
- G20i е наменет само за употреба во затворен простор; да не се користи надвор или во околина надвор од специфичниот опсег на работа.
- Дополнителна документација на вашиот јазик е достапна на: [www.DominoCaseCoding.com](http://www.DominoCaseCoding.com)